

ШЕСТА РЕПУБЛИЧКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Аманет за чување и пренесување на традициите



Порака за чување, за негување и пренесување на традициите и културното богатство на Македонија испратија пензионерите-учесници на шестата Републичка ревија на песни, музика и игри

Од памтивек нашиот народ пеел, се радувал и се веселел. Пеел кога навистина му се пеело, но пеел и кога тагувал. Низ песната ги искажувал среќата и несреќата, задоволството и незадоволството - немирот, неспокојот и непокорот. Пеел кога аргатувал, кога копал и жнеел, со песна кога сакал неговиот глас подалеку да се пренесе за да го слушнат и тие кои се обраќал.

Затоа песната, музиката и ороото се пренесувале од колено на колено, од старо на младо и со векови останувале значајно обележје и израз на идентитетот - израз и потврда на заедничкото живеење на сите етнички групи во нашето мултикултурно општество.

Песната, музиката и ороото длабоко се вткаени и всадени во кодот на нашето постоење и никој не може да го разоткрие и да го избрише. Залудно не се кажува и предупредува на балканските простори: Немој пред Македонец да пееш, да музицираш и да играш. Тој ќе те натпее, ќе те натсвири и надигра.

Вакво потсетување и порака за чување, за негување и пренесување на традициите и културното богатство на Македонија испратија пензионерите-учесници на шестата Републичка ревија на песни, музика и игри, која се одржа на 7 јуни 2016 година во Домот на армијата на Република Македонија. Дваесет и седум здруженија на пензионери од педесетте учесници на регионалните ревији на песни, музика и игри, на кои соорганизатори и успешни домаќини беа ЗП: Штип и Карбинци, Крива Паланка, Велес, Пехчево, Гази Баба и Бутел од Скопје, Битола и Ки-

чево, се изборија за учество на оваа најмасовна културна манифестација на пензионерите, која и оваа година се одржа под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. Уште повеќе настанот доби на значење што фолклорната ревија се одржа и во знак на одбележувањето на 70-годишнината од пензионерското организирање во Македонија и 25-годишнината од осамостојувањето на Република Македонија. Придонес кон свеченоста дадоа и повеќето од шестостините учесници кои со своите колоритни носии го обоија просторот, потсетувајќи на регионите од каде што дојдоа.

Првиот човек на СЗПМ, претседателот Драги Аргировски, со своето обраќање го најави почетокот на оваа најмасовна пензионерска фолклорна манифестација, при што ги поздравил учесниците и гостите, меѓу кои беа: министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, градоначалникот на општината Горче Петров Сокол Митровски, генералниот секретар на Црвен крст на Македонија Саит Саити и други. Аргировски укажа на значењето на Ревиијата за обновување и враќање од заборав на многу стари изворни песни и ора, на музика од карактеристични изворни инструменти, на разно-

бојни носии и облеку кои го изразуваа потеклото и идентитетот на припадниците на нашите етнички заедници.

За значењето на оваа традиционална повеќегодишна мултикултурна манифестација говореше и министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, која особено го нагласи придонесот на пензионерите во зачувувањето на богатото културно наследство и нивната мисија во пренесувањето на овој аманет на младите генерации. Заради тоа, Министерството за култура 14-те регионални ревији и 6-та Републичка ревија на песни, музика и игри ги прогласи за културни манифестации од државен интерес.

На Ревиијата се обрати и градоначалникот на Скопје, наедно и претседател на ЗЕЛС, Коце Трајановски, кој го изрази задоволството што е дел од овој исклучително значаен настан за пензионерите и за градот Скопје, и искажувајќи благодарност до сите возрасни, мудри и искусни припадници на третата животна доба за она што го направиле и придонеле во изградбата на нашето општество, тој ветидека и понатаму со сите сили ќе ги поддржува пензионерите во остварувањето на своите програмски активности и во подобрувањето на квалитетот на животот.

Прв на Ревиијата од учесниците се претстави мешаниот хор од ЗП-Битола со песната „Лек за вљубени“. Со мелозвучниот настап, награден со долго ракопле-

скање, битолчани ја најавија плејадата најдобри учесници од регионалните ревији на песни, музика и игри, кои потоа со своите нумери се заредија на сцената оставајќи силен впечаток. Во најдобро светло се претставија и здруженијата на пензионери од: Крива Паланка (Кривопаланечка свадба), Струмица (Гурговденска песна), Гостивар (Кара ди Ели, Кара Хана - на албански), Пробиштип (Гурговденски обичај), Гази Баба - Скопје (Излегла Јана по поле), Куманово (Сплет на ора и песни), Центар - Скопје (Хорска изведба), Радовиш и Конче (Свадбен обичај), Гевгелија (Дедо попе), Кочани (Сплет ора), Тетово (Две пејачки групи - на албански и на македонски јазик), Кисела Вода - Скопје (Македонско девојче), Прилеп (настап на КУД „Пенка Котеска“), Охрид и Дебрца (Женско невестинско и машко оро), Крушево (Ислушај ме дадо), Солидарност Аеродром - Скопје (Сплет ора и песни), Шутто Оризари (Сплет ора), Кичево (Водици - обичај), Кавадарци (настап на КУД „Лоза“), Горче Петров - Скопје (Оро од Скопско), Пехчево (Блажена горозелена), ОВР - Скопје (Шопска петорка), Демир Хисар (Беранче - оро), Струга (Песна за Струга), Македонска Каменица (Копачка - оро), Велес (Налеј, налеј и Миле Поп Јорданов).

Тој ден сите имаа што да покажат и како да се докажат.

Во Домот на АРМ ечеше музиката, се

виеше ороото и се пееше на македонски, на албански, на влашки, на ромски и на други јазици. Секој настап имаше свој фолклорен израз и приказ на дел од традицијата и културата, на обичаите и адедите што се негуваат и што се искажуваат низ песната, музиката и низ ороото. Сето тоа стана симбол на единството и заедништвото, симбол на соживотот и сплотеноста на пензионерите во здруженијата и во Сојузот.

Тоа е патоказот на развојот и движењето кон успехите во животот, кон изградувањето и напредокот на општеството. Тоа е изворот на мудроста и искуствата што ги поседуваат припадниците на третата животна доба и што ги пренесуваат на своите деца, на своите внуци и правнуци, на сите млади генерации кои учат и ги присвојуваат.

И уште едно потсетување: учесниците на Ревиијата настапуваа пред стручното жири и комисијата за ККЗЖ, следени од будното око на селекторот, искусниот ТВ-режисер Томче Стојков. Свој придонес кон успешноста имаше и водителката, познатата ТВ-новинарка Цветанка Илиева.

Дружењето на пензионерите продолжи во хотелот „Њу стар“, каде што на учесниците за успешниот настап им честитаа и признанија им врати претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.

Мендо Димовски



ДВАЕСЕТ И ПРВИ РЕГИОНАЛНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ НАТПРЕВАРИ ВО НЕКОЛУК РЕГИОНИ

Најважни дисциплини - другарувањето и соживотот

Активното стареење пред сè значи физичка активност. Пензионерите се свесни за значењето на спортот, па затоа 21 година по ред одржуваат републички спортски натпревари, своевидна спортска олимпијада на луѓето од третата доба, на која ѝ претходат спортски натпревари во 8 региони. На натпреварите учествуваат и двата пола рамноправно

Придобивките од спортските натпревари се особено корисни за психичкото и физичкото здравје на пензионерите, но особено задоволство на сите учесници на спортските натпревари на сите нивоа им претставува самото учество, бидејќи на крајот сите добиваат многу вредна награда: активен живот и активно стареење, а најважна и најценета дисциплина од сите е другарувањето.

Така е веќе 21 година. Во организација на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, на 21 мај се одржаа Регионалните пензионерски спортски натпревари од првиот регион. Здружението на пензионери Чаир од Скопје беше успешен домаќин, а во натпреварите учествуваа пензионерски спортисти од ЗП-Центар, ЗП-Кисела Вода, ЗП-Солидарност-Аеродром, ЗП-Гази Баба, ЗП-Бутел, ЗП-Шуто Оризари, ЗП-Солидарни пензионери од Илинден и Здружението на воени пензионери. Пред поголем број пензионери и граѓани, љубители на спортот, 350 учесници си ги одмерија силите и си ја покажаа добрата физичка подготвеност во 12 спортски дисциплини, во машка и во женска конкуренција. На свеченото отворање на натпреварите, најпрво присутните натпреварувачи и гости, на македонски и на албански јазик ги поздрави домаќинот на овие игри и претседател на ИО на ЗП-Чаир, Ментор Ќоку, кој им посака добредојде, фер-натпревари, спортска среќа и добра забава. Со пригодни зборови на македонски и на албански јазик за значењето на оваа спортска манифестација, на присутните и на пензионерите-спортисти им се обрати и претседателот на собранието при СЗПМ, Бесник Поцеста.

- СЗПМ ваквите спортски манифестации ги организира, поддржува и помага, бидејќи имаат масовност, спортски дух и мултиетнички карактер.

Успех и поддршка на натпреварувачите, на македонски и на албански јазик, им искажа претседателот на советот на општината Чаир, Захир Бекташ, кој ги пренесе поздравите од градоначалникот Изет Меџити, а потоа истакна дека соработката со здружението на пензионери и понатаму ќе продолжи, бидејќи тоа е од интерес на сите. Потоа започна натпреварувањето, во кое најдобри резултати постигнаа спортистите од здружението Гази Баба, со 6 први места. Спортската манифестација заврши со доделување дипломи на победниците и на најдобрите поединци, со заедничка веселба на која се пееше, играше и дружеше.

ЗП-Дебар-Центар Жупа беше домаќин на 21. регионални спортски натпревари од четвртиот регион. На овие натпревари учествуваа речиси 200 нат-



преварувачи од ЗП-Струга, ЗП-Охрид и Дебрца, ЗП-Кичево, ЗП-Македонски Брод и од здружението-домаќин. Оваа важна спортска манифестација на пензионерите за отворена ја прогласи градоначалникот на Дебар, Ружди Лата, кој нагласи дека Дебар е горд што овие регионални спортски натпревари се одржуваат во Дебар, град познат по толеранција, соживот и почит кон сите.

- Регионалните натпревари се одличен настан на кој пензионерите се дружат и се забавуваат. Дебар секогаш, па и сега се покажува како одличен организатор. Како што е познато, најдобрите ќе учествуваат на Републичката спортска олимпијада во септември. Оваа година ја одбележуваме 70-годишнината на пензионерското организирање во Македонија, и овие натпревари се по тој повод - рече претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски. Присутните ги поздрави и претседателот на ЗП Дебар-Центар Жупа, Џавид Карпузи, како и претседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, кој повеќе години успешно го предводеше здружението-домаќин. Најдобри како и многупати досега беа непобедливите охридјани кои освоија најмногу први места. Пензионерите во текот на нивниот престој во Дебар, покрај што се натпреваруваа посетија и неколку културни и историски локалитети на Стариот град со богата историја.

На 28 мај, во спортскиот рекреативен центар „Треска“ се одржаа 21. Регионални спортски натпревари од вториот регион, на кој учествуваа пензионери-спортисти од: ЗП-Гостивар, ЗП-Тетово, ЗП-Сарај, ЗП-Ѓорче Петров, ЗП-Карпош, ЗП-Тафталиџе и ЗП-ОВР на РМ. Успешен домаќин и организатор на натпреварите беше ЗП-Ѓорче Петров. Расположените пензионери во убавиот амбиент крај езерото Треска прв ги поз-

драви и им посака добредојде претседателот на извршниот одбор на ЗП-Ѓорче Петров, Методија Новковски. Во своето обраќање тој им посака на присутните убаво да се чувствуваат, а на натпреварувачите добри резултати.

На присутните пензионери им се обрати и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кои беа мошне задоволни што претседателот е присутен меѓу нив на овој значаен спортски настан што е и по повод големиот пензионерски јубилеј, 70 години опстојување на најголемата пензионерска асоцијација во Македонија.

- Спортот и физичката активност се многу важни за нас луѓето од третата доба. Тие ни го подобруваат здравјето и духот и ни го продолжуваат животот. Ги прогласувам 21. Регионални спортски натпревари од вториот регион за отворени. Нека победат најподготвените и оние на кои сојузник ќе им биде среќата - рече претседателот Аргировски.

На овие Регионални пензионерски натпревари најдобри резултати постигнаа тетовци, кои освоија 13 први места. По натпреварите средбата продолжи со песна и дружење и сите се чувствуваа како победници, без обзир на бројот на освоени први места. Впрочем така е секогаш во изминатите 21 година.

Во духот на одбележувањето на три јубилеја: 70 години од пензионерското организирање во Македонија, исто толку години пензионерско дејствување на ЗП-Куманово и 25 години независност и сувереност на Р. Македонија, на 29 мај 2016 година во Куманово се одржаа 21-те Регионални спортски натпревари од шестиот регион. На игрите учествуваа 180 натпреварувачи од Крива Паланка, Кратово, Злетово, Пробиштип и градот-домаќин, Куманово. Присутните прв ги поздрави претседа-



телот на ЗП-Куманово, Спирко Николовски, кој на учесниците им посака топло добредојде, убав престој и успешни резултати. Говорејќи за работењето на кумановското здружение, тој, меѓу друго, го истакна фактот дека во Сојузот и во здруженијата се посветува големо внимание на развојот на физичката култура и спортот, и дека ЗП-Куманово редовно две децении учествува на спортските натпревари и има добиено многу високи признанија, според што со право кумановските пензионери се вбројуваат меѓу најуспешните во државата.

Од името на СЗПМ на присутните им се обрати потпретседателот на ИО на СЗПМ, Салтир Каровски, кој истакна дека преку спортските натпревари пензионерите-спортисти, покрај кондицијата и здравиот спортски дух, си обезбедуваат подолг и посреќен живот, многубројни пријателства меѓу себе, а се откриваат и многу нови пензионерски таленти во спортот.

Поздравна реч до натпреварувачите упатија и градоначалниците на општините Куманово и Старо Нагоричане, Зоран Дамјановски и Милован Стојковски. Игрите за отворени ги прогласи Салтир Каровски, а убавото и сончево време придонесе натпреварувачите од шестиот регион да го дадат својот максимум и да постигнат забележителни резултати. На овие натпревари, најдобри се покажаа пензионерите-спортисти од градот-домаќин Куманово, кои освоија 13 први места.

Сè на сè, 21. Регионални пензионерски спортски натпревари во Чаир, Дебар, Ѓорче Петров и Куманово поминаа во ферплеј-атмосфера и убаво дружење, а за организаторите на манифестациите, за самиот пречек и одличните услови беа искажани само пофални зборови.

За другите 4. Регионални спортски натпревари во наредниот број на „Пензионерски видици“.

Калина С. Андонова

ПРОМОЦИЈА НА ПРВОТО ЦЕДЕ НА АНСАМБЛОТ „ВАЊА ЛАЗАРОВА“ ОД СКОПЈЕ

Стари македонски фолклорни бисери

Поголем број пензионери - љубители и почитувачи на изворниот македонски мелос, на 28 мај, во Домот на АРМ во Скопје присуствуваа на промоцијата на првото цеде на ансамблот „Вања Лазарова“, кој дејствува во рамките на Црвениот крст во Скопје. Оваа културна манифестација ја следеше и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој беше видно задоволен од програмата и од песните од цедето, што ги исполни хорот кој го носи името на најпознатата интерпретаторка на стари македонски бисерни песни Вања Лазарова.

Со срдечно добредојде и благодарност до присутните промоцијата ја отвори претседателката на ансамблот, Ленче Чолаковска, а кратка биографија и осврт на работата и постигнувањата даде водителката Елизабета Милиќ, активистка и членка на ансамблот. Во почетокот таа истакна некои значајни датуми и настани за постоењето и опстојувањето на оваа пензионерска хорска група, која била формирана пред 18 години од жени-активистки во клубот при основната организација на Црвениот крст во општината Чаир во Скопје. Пејачката група настанала на иницијатива на Благородна Цениќ, а по избор на Вања Лазарова,



која била и докрај останала активистка на Црвениот крст на Република Македонија. Прва музичка раководителка и диригентка била Васка Дуркалиќ, за чие време, како и подоцна, до денес, приоритетни задачи на ансамблот му биле хуманитарните активности.

Виден напредок и поголема афирмација во Скопје и пошироко (во Македонија и надвор) ансамблот доживува со доаѓањето на Ленче Чолаковска на чело и поставувањето на Милорад Илиќ-Раде за диригент и музички раководител. Ансамблот станал препознатлив и по својот репертоар, на

кој, покрај изворни македонски народни песни, се наоѓаат и песни на етничките заедници што живеат во Македонија, како што се српски, влашки, ромски, хрватски, бошњачки и други.

Во знак на благодарност и сеќавање на Вања Лазарова, најпознатата и најпризната македонска интерпре-

таторка на стари убави изворни песни, таканаречени македонски бисери, по кои така е насловено и промотивното цеде, хорот во живо ја исполни нејзината песна „Што да правам, што да чинам“. Исто така, ансамблот се претстави и со песните снимени на цедето, како што се: „Каљо Каљино девојче“, „Ој зелено, зеленико“, „Излегла Јана по поле“, „Бело лице љубам јас“, „Малој моме“, „Ленче болно лежи“, „Зурли трештат“, „Каде си тргнала Кито“, „Бог да бие Тино“ и „Ај да бегаме мори Васе“.

Овој проект е остварен благодарение на Министерството за култура на Република Македонија како покровител на сите активности поврзани со настанот, а организаторот на промоцијата упати благодарност и до другите субјекти кои го помогнале проектот.

Членовите на ансамблот најавија дека подготвуваат и друго цеде, а се надеваат дека и тоа ќе го „здогледа светлото на денот“. Промоцијата заврши со исполнувањето на последната песна од цедето, но рефрените од целиот репертоар одекнуваа и за време на заедничкото дружење и прославата на успехот на припадниците на ансамблот.

М.Димовски

СРЕДБА СО ХРИСТО ТАСЕВСКИ, ПОЗНАТИОТ ПЕНЗИОНЕРСКИ МУЗИЧАР

Од најмала возраст со кларинетот

„Творецот останува активен секогаш. За него нема пензионирање“ - со овие зборови не пречека Христо кларинетистот, како што го викаат пензионерите од Скопје со кои се дружи и настапува на музички реви и веселби. Исполнет со желба и ентузијазам, Тасевски ја отвори приказната за себе:

-Роден сум во с.Дедебалци - битолско, во далечната 1943 год, а, денес живеам во Скопје. Потекнувам од семејство во кое музиката имаше своја традиција. Татко ми свиреше на гајда, а тогаш тој инструмент беше најзастапен бидејќи лесно можеше да се направи, а кларинет дури и немаше да се купи. Мене пак, уште од најмала возраст тој инструмент ме привлекуваше, - раскажува Христо, а носталгијата му се насетува во очите.

Во педесетите години во пелагонискиот крај, не само што било тешко да се набави кларинет, туку немало од кого ни од каде да

се учи музицирањето на него.

-Во мојот крај, поточно во с.Долно Агларци, постоеше еден познат кларинетист во тоа време, Блаже Пројовски (на Мендо Димовски татко му, верувам дека го познавате), кој беше виртуоз за сите дувачки инструменти, а кларинетот во душа го познаваше. Често го замолував само да го придружувам за да „крадам“ од занаетот, - од усните стиснати, можеше да се насети дека во истиот момент се присетува на тие мигови во животот кога имал само една и единствена желба, како да се приближи до мајсторот, кој навистина му дозволил да оди со него на веселби, свадби, панафири и слично.

-Така, започнав да свирам, а кога се вратив од војска, со помош на професорот по музика Никола Тумбевски, кларинетот ми стана придружник. Во 1969 година дојдов во Скопје, во КУД „Григор Прличев“ од Горче Петров, каде што се вработив во Институтот за македонски јазик. Со ова културно-уметничко друштво, сум гостувал на многу турнеи (според мојата архива на 100) низ цела Европа, за што имам незаборавни спомени, - вели Христо не криејќи ја својата восхитеност од постигнатото.

Тасевски во разговорот вели дека во усовршувањето на музичкиот дел му помогнале и познатите музичари Тале Огненовски, Љупчо Пандиловски, Горѓи Димлевски и шефот на оркестарот на КУД „Танец“. Така, тој станал искусен кларинетист, дури и творец на свои игри - Пелагониски сплет. Повеќе пати настапувал со оркестарот на РТС, а бил дел и од настапот на доајените на македонската народна музика, Кирил Манчевски, Васка Илиева, Петранка Костадинова, сестрите Кучковски, Мирко Митревски и други.

Се разделивме со Христо Тасевски, по ситниот дожд кој упорно паѓаше, двајцата исполнети во душата, јас затоа што го сретнав овој неуморен уметник што секогаш на нозе и со веселба ги поминува пензионерските денови, а тој затоа што ни ја раскажа својата приказна и дружење со кларинетот со кој другарува од најмала возраст до денес.

С.Ц.Сотировска

ЗП-ПРИЛЕП

По 55 години повторно во училишните клупи



Радост и сјај им бликаше од очите на матурантите - гимназијалци од пред 55 години, од генерацијата 1957-1961 година од прилепската гимназија „Мирче Ацев“, на неодамна одржаната генерациска средба во градот под Маркови кули.

Се собраа триесетина матуранти од сите страни на земјата. Ги имаше од поранешните ЈУ-републики, а Андријана (Војничанец) Рендал го „прелета“ и Атлантикот за да дојде и да се сретне по повеќе од половина век со своите вршници. Срцето не и даваше да прескокне уште едно генерациско дружење, да споделат спомени, да кажат кој што и како постигнал во животот. Професорите што им беа, веќе ги нема меѓу живите, но спомени не бледнеат.

-Како вчера да седевме во средношколските клупи и еве сега повторно се чувствуваме млади и се сеќаваме на годините што ги минавме во една, од тоа

време, меѓу најдобрите училишни институции - прилепската гимназија. А од нашата генерација „изникнаа“ доктори, инженери, директори на фирми, професори, новинари и еден градоначалник. Не има секаде, а успеавме да се собореме триесет и тројца, да се видиме повторно и да се потсетиме на времето минато во овие клупи. Бесценети се зрелите години, оти не секој има среќа да ги доживее. Фала му на бога што сега сме пензионери и што можеме да си муабетиме како некогаш - ни рекоа на средбата поранешните матуранти, а сега баби и дедовци со повеќе или помалку внуци и правнуци.

Весели, насмеани и задоволни што можат и по толку години, во своите 75, да седнат повторно во училишните клупи и да им се вратат на случките во сеќавањата од пред повеќе од половина век.

К. Ристески

Тројца струшки пензионери застапени во странски списанија

Во најновиот број на романското списание „Хелис“, кое се печати и има електронско издание, објавен е избор од поетското творештво на струшките поети Јован Стрезовски и Мишо Китаноски. Избор и препев направи македонскиот писател Димо Димчев, а стилизацијата на стиховите е на угледниот романски писател Георге Добре, кој е главен и одговорен уредник на „Хелис“.

Во најновиот број на бугарското печатено книжевно списание „Жажда“ од Сливен, Бугарија, чиј главен и одговорен уредник е Желјаз Кондев, објавен е расказ од македонскиот писател Петко Шипин-



каровски, во превод на писателката Ганка Богданова. Петко Шипинкаровски е автор на дваесетина прозни и поетски дела. Преведен е на полски, романски, српски, хрватски, босански и на други јазици. Тој е главен и одговорен уредник на ревијата „Брагувања“ и е организатор на меѓународниот фестивал „Струшки книжевни средби“. С. Кукунешовски



ИНТЕРВЈУ СО ТРАЈКО САВЕСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИО НА ЗП-КАРПОШ

Ангажирање и успеси во континуитет

Почитуван претседателе, вие сте еден од првите луѓе на чело на здружение кое се издвојува во изминатите години со своите многубројни активности во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија. Претставете ни го накратко вашето здружение?

-Здружението на пензионери Карпош е едно од постарите и побројните здруженија во Македонија, кое, како што рековте, се издвојува по дејствувањето и многубројните активности што ги остварува. Дека навистина било едно од побројните говори и податокот што по основањето на 5 јануари 1978 година, ја достигнало бројката од 18.445 члена, но со формирањето повеќе општини во градот некои членови одат во нови здруженија и бројката рапидно опаѓа. За волја на вистината, здружението бројно уште повеќе се намали со формирањето на паралелното Здружение на пензионери Тафталиџе, така што во изминативе години ЗП-Карпош поминуваше низ убави, но и тешки периоди. Справувајќи се со тешкотиите и предизвиците, здружението повеќе пати беше преформирано и пререгистрирано, за на крај да се консолидира и со поинтензивни активности да се афирмира како едно од подобрите во Сојузот. Оваа година ќе биде запаметена и по тоа што спорот што ни беше наметнат од паралелното здружението, па и од некои издвоени здруженија, доби позитивна правна разрешница, така што правдата излезе на виделина и ЗП-Карпош со крената глава ќе продолжи со своите програмски активности. Верувам дека брзо ќе се разреши и прашањето околу евиденцијата на членството, кое на недозволен начин беше присвојувано и нереално прикажувано. Всушност, најдобро решение и за па-



ралелното здружение е да се припои кон матичното од кое се издвои, без да сноси некакви последици, за што раководството на ЗП-Карпош има дадено согласност, доколку другата страна сака да ја прифати и навреме да ја согледа реалноста.

Инаку, ЗП-Карпош постигнува забележителни успеси во сите области и на сите полиња. Сведувањето на резултатите на неодамнешната отчетна седница на собранието покажа дека програмските активности се остваруваат во опфат како што се планирани и поддржани од финансискиот план. Во 2015 го-

дина се вбројува во една од подобрите, во која во фокусот беа активностите како што се: остварувањата на правата што произлегуваат од пензиското и инвалидското осигурување и преземањето мерки за подобрување на квалитетот на животот на пензионерите, нагласувањето на социјално-хуманитарната димензија и грижата на здружението за своите членови со пониски пензии и нарушена здравствена состојба. Оваа година, како и во претходните, нашето здружение според постојните критериуми, на 60 пензионери им додели еднократна парична помош, а беа посетени и многу болни и изнемоштени лица. Имавме забележителни постигнувањата во областа на културно-забавниот и спортско-рекреативниот живот, а реализиравме и значителен број екскурзии во земјава и во странство. Исто така, се покажавме и како мошне добри домаќини на Регионалната ревија на песни, музика и игри, а нашето здружение коректно се претстави и на Републичката фолклорна ревија.

Соработката на вашето здружение со општината и со градоначалникот е една од ретко успешните. Што има ново на тоа поле?

-Токму така, како што констатиравте, со општината и со градоначалникот имаме примерна соработка, која ја официјализиравме пред неколку години со потпишувањето меморандум и може да се каже дека оттогаш имаме непосредна и поинтензивна соработка. Благодарение на помошта од локалната самоуправа, здружението отвори 6 пензионерски клуба кои се распоредени главно во разограноците и истите располагаат со потребни средства и реквизити за разни друштвени игри, иако посетителите најмногу играат шах,

табла, домино и слично. Во овие катчиња пензионерките често организираат седенки и дружења, на кои се договараат за разни активности, разменуваат мислења, изработуваат ракотворби, собираат средства и организираат хуманитарни акции и друго.

Исто така, локалната самоуправа по повод одбележувањето на Денот на општината, секоја година организира пензионерски спортски натпревари во повеќе дисциплини, кои најчесто ги отвора градоначалникот, и на најдобрите натпреварувачи им доделува признанија. Овие традиционални среќби прераснаа во манифестации на заедничко дружење и ширење на познанствата и пријателствата помеѓу пензионерите.

Како што е познато, во 2016 години од пензионерското организирање во Македонија. Со што ќе се вклучи ЗП-Карпош во ова одбележување?

-Ние како членка на СЗПМ 70-годишният јубилеј од пензионерското организирање го чувствуваме како свој јубилеј. Всушност, оваа година ја започнавме во знакот на одбележувањето на овој голем пензионерски празник со тоа што во сите планирани активности што ќе се одржат по тој повод го вградивме предзнакот на јубилејот. Во таа насока извршивме информирање на членството за значењето на празникот, што ќе ни биде мотив повеќе за поголемо ангажирање во активностите и постигнување поголеми резултати во сите области. Афирмација на активностите на здружението имавме и со учеството во емисија на МТВ, така што и пошироката јавност ја запознавме со работата и постигнувањата на здружението. Секако, ќе учествуваме и во манифестациите што ќе ги организира СЗПМ, како што се ре-

виите и спортските натпревари, а за Денот на пензионерите ќе подготвиме посебна програма за одбележување. И, како ја започнавме оваа година, со видни активности и резултати, така планираме и да ја завршиме.

Вие, почитуван претседателе, по струка сте електроинженер. Веројатно затоа и вашата работа и организацијата на истата е прецизна и рационална. Но имате ли време и за други ангажирања и задоволства покрај овој многу важен општествен ангажман со кој ретко кој се нафаќа да го извршува на вашата возраст?

-Ваквиот ангажман во секое здружение бара прецизно и рационално постапување, а особено кога се извршува должноста претседател на ИО, која наложува исклучително правилно и законско работење. Можеби среќна оконост во тоа е и структурата што ја поседувам, но и мојата посветеност на работата, која ми одзема голем дел од слободното време. Во рамките на моето ангажирање, сигурно работам и нешто повеќе отколку што треба, како што изготвувам посебни елаборати од активностите и успесите на здружението, ама, пак, тоа ме исполнува и ме прави задоволен, зашто останува во архивата како доказ за нашето работење и опстојување. Прецизното евидентирање и архивирање на настаните многу ми помогна и во справувањето со проблемите и турбуленциите што ги имаше здружението во изминатиот период.

Сепак, ми останува малку време за мене и за моето семејство, кое време го трошам за следење иновации и откритија во електроенергетиката, а и за читање некоја интересна книга.

Калина С. Андонова

ЗП-ПРОБИШТИП

Љубовта кон занаетот ме маѓепсува

Во средината на минатиот век пробиштипско-злетовскиот крај покрај по рударството бил познат и по многубројните занаети кои биле главни во обезбедување егзистенција за семејствата. Според раскажувањата на постарите жители, само во Злетово имало 32 занаетчиски дуќани како што се колари, налбатини, кујунџии, самарџии, кожувари, ковачи, воденичари и уште многу други за кои денес живеат само спомените и раскажувањата за разни згоди и незгоди во нивното работење. Со нивните занаетчиски услуги и производи не само што се опслужувале и снабдувале околните населени места, туку некои од производителите патувале за Солун, Софија и Србија.

Денес едвај можат да се сретнат неколку занаетџии и тоа шивачи, бербери, пекари и два грнчарски дуќани кои сакаат да ја продолжат традицијата на своите предци.

Во потрага по ретките занаети и занаетџии се најдовме во дуќанот на еднствениот часовничар во Пробиштип, Кире Јакимов, кој штотуку заминал во пензија, но дуќанот никако не му се напушта.

Кире Јакимов во својата работил-



ница (дуќан), која има едвај 6 квадратни метри, со своите 64 години и некој месец, цели 50 години не може да се одвои од сопчето во кое го поминал најголемиот дел од својот живот и за кое го врзуваат многу спомени.

-Не можам да живеам без ритмичкото одбројување на времето на часовниците кои ме опкружуваат. Тие се мојот живот. Со овој занает кој бара голема прецизност го хранев и денес го хранам моето семејство. Иако е вре-

ме да го напуштам дуќанот и да ја користам пензијата, носталгично сум поврзан со овие стари покажувачи на времето. Понекогаш тие тешко се поправаат бидејќи за нив нема делови, но љубовта кон професијата и кон овие минијатурни апарати ме држи овде. Честопати купувам стари часовници, па од еден или два оспособувам еден кој работи точно. Денешните дигитални часовници само бараат да им се сменат батериите, но тоа не ме прави среќен. Не можам да ја видам машината која ги движи стрелките, а тие прецизно го покажуваат времето. Жалам што никој не се интересира за овој занает, кој е многу интересен, бара посветеност, љубов, прецизност и трпение. Со задоволство ги гледам сидните часовници закачени зад мене на сидот, ги гледам и со часови го слушам нивното ритмичко одбројување на времето, на секој ден. Тешко ми е кога ќе помислам дека морам да го затворам дуќанот и во него ќе престане отчукувањето на моите миленици - старите часовници - вели Кире, кој со многу носталгија ни ја раскажа својата приказна, што започнала кога имал само 14 години.

М. Здравковска

ЗП СВЕТИ НИКОЛЕ

Пензионерите уживаа во убавините на Дојран

Во тивкото пријатно мајско утро, сончевите зраци срамежливо ги поздравилја светиниколските пензионери, кои со насмевка на лицето и патни торби во рацето, еден на друг си посакуваа добро утро и среќен ден, тргнувајќи на пат да поминат незаборавни мигови во Дојран. Дваесетината пензионери беа радосни што деновите на викендот ќе ги помината во дружење, на брегот од Дојранското Езеро, опуштено и убаво како на мал одмор, далеку од монотонијата на своите домови и личните проблеми. Престојот на светиниколските пензионери во Дојран им го овозможи Локалната самоуправа, како резултат на одличната соработка на здружението и неговиот претседател Никола Атанасов и градоначалникот на општина на Свети Николе Зоран Тасев, кој секогаш има разбирање за пензионерската популација и е подготвен да им излезе во пресрет.

При пристигнувањето во Дојран пензионерите ги дочека врнежливо

време. Како небото да не сакаше да го пушти сонцето од пазувите на облаците. Како да сакаше да им ја помати радоста на веселите припадници од трето доба, но не успеа во тоа. Во салата од хотелот расположените пензионери си разговараа пиејќи кафе, сок, а имаше и ракичка. Најстариот меѓу нив, осумдесетгодишниот дедо Перо со својот ведар глас раскажуваше шеги и сите ги развеселуваше. При тоа најде време да му помогне на својот пријател, одличниот кувар пензионер од 70 години, во чии специјалитети сите уживаа. Се редеа приказните и секавањата речиси до вечерните часови...

Следниот ден убавото сончево време им ја врати насмевката на лицата на пензионерите. Прошетката покрај мирното езеро, глетката на раскошните зелени крошни на стогодишните дрвја им ги наполнил очите со убавина.

Вукица Петрушева